

Внес на давачки во Asycuda при увоз на Дизел гориво и Масла за горење

При локална проверка и проверка на сервер на декларациите за увозно царинење на нафтени деривати со користење на акцизните шифри 115 или 116, системот асикуда ќе понуди екрани за внес на давачките (основица, стапка и износ) кои корисникот треба да ги внесе.

Во полето **основица** за сите надоместоци и акцизна давачка (F30,F95,E21) се внесува количината на нафтените деривати **во Литри (LTR)**.

Во полето **стапка** се внесува соодветниот спесифичен износ на надоместокот или акцизната давачка по **Литар** за (F30, F95, E21), соодветно. Во случај на недоволен број на места за внес, се внесуваат на цифри од децималите колку што собира полето.

Во полето **Износ** се внесува резултатот на мануелното множење на количината во **Литри** и спесифичниот износ **по литар** за секој од надоместоците и акцизната давачка (F30,F95,E21).

При множењето се користи спесифичен износ на надоместокот или акцизната давачка по **Литар со сите децимали** од соодветниот налог¹, независно од внесениот бројот на децимали кој го собира во полето стапка. Добиениот износ се **заокружува на цел број** (заокружувањето треба да биде математички т.е. ако децималниот дел е .5 или поголем, се зголемува износот за +1).

Форма за внес на давачката

Форма за внес на давачката

Единствен Царински Документ - Увозен екран

Креирање дополн. давачка

Давачка	F30	Надоместок за екологија
Основица	30636	
Стапка	8.03	
Износ	919	

ОК Прекини Помош

F30: F1 Помош F9 Локално Мени F10 Мени

¹ Информациите за тековните износи на спесифичните давачки ќе бидат објавувани на Web сајтот на Царинска управа

Форма за внес на давачката F95:

Форма за внес на давачката F95:

Креирање дополн. давачка

Давачка F95 Задолжителни нафтени резерви

Основица 38636

Стапка 8.38

Износ 9198

ОК Прекини Помош

47 Пресметка на давачки

Одложен

ПОДАТОЦИ

Начин на Бр. на у Потврда Гаранциј

Вкупно з Вкупно п

МАКЦИС ++ 29/03/2019 13:41:52

Ф1 Помош F9 Локално Мени F10 Мени

Форма за внес на Акцизата E21:

Форма за внес на Акцизата E21:

Креирање дополн. давачка

Давачка E21 Акциза за минерални масла

Основица 38636

Стапка 15.16

Износ 464442

ОК Прекини Помош

47 Пресметка на давачки

Одложен

ПОДАТОЦИ

Начин на Бр. на у Потврда Гаранциј

Вкупно з Вкупно п

МАКЦИС ++ 29/03/2019 13:42:28

Ф1 Помош F9 Локално Мени F10 Мени

По внесот на сите надоместоци и акцизни давачки, конечната пресметка ќе биде прикажана во рубриката 47:

н Функции Референци Прозорец Помощ МАКЦИС ++ 29/03/2019 13:42:31						
[ш] Единствен Царински Документ - Увозен екран						
ителни информ						
47 Пре сметка на дава-чки	Вид	Основица	Стапка	Износ за напл.	НП	48 Одложен
	A00	911144	0.00	0	A	
	F30	30636	0.03	919	A	Б ПОДАТОЦИ
	F95	30636	0.30	9190	A	
	G20	0	0.00	0	D	Начин на Бр. на у Потврда Гаранциј
	E21	30636	15.16	464442	A	
	B00	1385695	18.00	249425	A	
	Вкупно :			723976	1	Вкупно з Вкупно п
50 Главен гарант Матичен бр. : Потпис :						

F1 Помощ F9 Локално Мени F10 Мени | Шифра на Ц.Испостава. Не може да се менуе

Декларантите треба ги прилагодат софтверите за адекватно печатење на рубриката 47 на хартиените ЕЦД обрасци согласно насоката.

Останатите рубриките во ЕЦД-то се пополнуваат на како и предходно, односно во полето за количина во единица мера (рубрика 41) се внесува количината на увезената нафтата во килограми **KGM** која е задолжителната единица мерка пропишана со Законот за царинска тарифа.

н Функции Референци Прозорец Помощ МАКЦИС ++ 04/04/2019 10:44:27						
[ш] Единствен Царински Документ - Увозен екран						
ичина и вид	32 Наим.	33 Тарифна ознака				
	1	Бр. 27101943	000 115 3000	XXXX		
	34 Шифра на а IT б	35 БТО теж (кг)	36 Префер.			
		26484.00	100			
	37 Процедура	38 НТО теж(кг)	39 Континг.			
	4000 000	26484.00				
40 Исправа/предходен документ						
а						
/ КК:						
41 Колич. во ЕМ	42 Фактур. вред.	43 ЕМ				
26484.00	20005.75	1				
ДД Шифра		45 Прилагодување	1.000			
		46 Статистичка вредност	1086594			
Килограм						

F1 Помощ F9 Локално Мени F10 Мени

Скопје,
05.04.2019 година